

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на приговор

1. Приговорот на Бојан Танески од Охрид УП2 09-25/21 од 28 јануари 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-147 од 20 март 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-147 од 20 март 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Бојан Танески од Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-25/21 од 28 јануари 2021 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-147 од 20 март 2020 година издадено од КЕЦ Охрид, за побарана промена од монофазен во трофазен приклучок.

Според Електродистрибуција, се бара приклучок за гаражен простор и пренамена на истиот. Потребна е согласност од над 50% од останатите станари со цел да се запознаени дека дел од капацитетот на објектот ќе биде искористен во тој простор, како и дека слободното место за броило може да биде искористено за барателот.

На 3 февруари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-25/21 од 28 јануари 2021 година со прилог:
 - Имотен лист бр. 103939 за КП бр. 5498, КО ОХРИД 4
 - БСП-1 образец од 10 октомври 2020 година

- Известување за некомплетна документација
- Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување бр. 11-147 од 20 март 2020 година
- Скица од подрачјето

Од доставената документација се утврди дека постојат технички услови за приклучок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 25/21
11 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски